


Упис на сертификати во Регистарот на Бирото за метрологија
 ("Сл. Весник на РМ " бр.56/05 и 84/07)



Закон за метрологијата

(Сл. Весник на РМ, Бр. 55/02 и 84/07)

Области на законска употреба на мерила:

- заштита на здравјето на луѓето, животните и растенијата;
- заштита на животната средина и природата;
- општата техничка безбедност;
- непречена размена на стоки и услуги и
- постапка пред управни и правосудни органи

*Одлука за висината и начинот на наплатувањето на надоместокот за услугите на Бирото и овласреното правно лице (Сл. Весник на РМ, Бр. 54/04)

** Правилник за начинот и постапката за прва, периодична и вонредна верификација на мерила (Сл. Весник на РМ, Бр. 25/07)